



## Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул. Димитрие Чуповски бр. 11/ I КАТ,  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

### ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: **12-2/2013**

#### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за Финансии**

I.1.2) Адреса: **ул. Даме Груев бр. 14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **[www.finance.gov.mk](http://www.finance.gov.mk)**

I.1.5) Лице за контакт: **Билент Мустафоски** Адреса на е-пошта: **[bilent.mustafoski@finance.gov.mk](mailto:bilent.mustafoski@finance.gov.mk)** Телефон/Факс: **02 3106 432/02 3106 711**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

**На следнава адреса**

**Министерство за финансии ул. "Даме Груев" бр. 14 - Скопје, 02/3106-709, [renata.zdravkoska@finance.gov.mk](mailto:renata.zdravkoska@finance.gov.mk), Тендерската документација е прикачена кон огласот и може да се преземе електронски бесплатно., <https://e-nabavki.gov.mk>**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи-Економија и финансии**

#### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**одржување на апликацијата за буџетско работење е Буџет**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр. 7**

**Информатички и поврзани услуги**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Одржувањето ги опфаќа следниве видови на услуги: превентивно, корективно и адаптивно одржување на софтверската апликација е-Буџет**

II.7) Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.8) Рамковна спогодба:**Не**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Критериум за доделување на договор:**Најниска цена**

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

**Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната понудена цена, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без данок на додадена вредност. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката. Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.**

### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата:**Да [3,00%]**

IV.1.2) Изјава за сериозност:**Не**

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [15,00%]**

IV.1.4) Авансно плаќање:**Не**

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

### **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до:**30.12.2013 во 12.00 часот**

V.1.2) Период на важност на понудата: **120 денови**

V.2) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:

**30.12.2013 во 12.00 часот Место: Скопје**

V.3) Дополнителни информации:

Понудите се поднесуваат на следнава адреса: Министерство за финансии, ул. „Даме Груев“, бр.14 – Скопје, или лично во писарницата на Министерството за финансии која е лоцирана на ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 Скопје (поранешна зграда на НИП „Нова Македонија“) приземје, со назнака „Не отворај“ и „Број на оглас 12-2/2013“.

V.4) Датум на објава: 18-12-2013